

DO OPŠTINSKATA ZAEDNICA NA ZDRAVSTVOTO

I ZDRAVSTVENOTO OSIGURUVANJE

B I T O L A

R · E · D · L · O · G

/Molba/

Za obneva na postapka

Od Ivkovski Krste od s. Podmočani, opština-Resen, sega
od Resen, ul. "2" br.26-a.

Na: Pravesilneto rešenie br.05-1214/1 od 22.02.1972 god.
na komisijata za utvrduvanje na raboten i poseben staž
pri NO na opštinata - Resen.

Se pogore označeneto rešenie mie utvrdeno vo poseben sta
vremeto od 7.12.1944 do 15.05.1945 godina, a neomi se utvrdi vremete od
1.04.1942 do 7.12.1944 godina.

Jas, sega dejdev do novi dokazi, koi ako bea poznati na
tej organ vo poranešnata postapka, sekako ke dovedea do poinakvo rešenie
od ona što odluči Komisijata so gore označeneto rešenie vo vrska se kee
ge podnesuvam eva baranje za obnova. Vo prilog na eva baranje pōdnesuvam
svoja Avtobiografija, vo koja imam podrobno opisano vo što se sosteeše
mojata aktivna i organizirana rabota za celite na NOB.

Imeno, teritorijata na denešnata Resenska opština-
Prespa bese okupirana i tea severniot del od gr. Resen od bugarskiot
okupator, a južniot del vo koj se naodaše moeto selo Podmočani od Italjan-
skiot okupator. Od bugarskata okupaciona teritorija prebegnaa vo našeto
selo Podmočani nekolku ilegalci od rilep koi se deklariraa kako "šajde-
ri" a vo saašnost organizacione rabeeta za pokretet. Pošto bev se poslabe
zdravje i domašnite ne me praka na rabela, a bev veke na svoite mладински
godini, se zapeznav se niv, so koi veke serabotuvaše sega pokojniet Nare-
den heroj Kosta Kusakovski bivš od s. Podmočani i prveborec Živko Ste-
fanovski - svedoket. Jas, mu bev na raspolaganje, obezbeduvajki gi se
nošenje na hrana, davanje na razni informacii, a pošto imav dnevlasnička
karta moževo se nea da odma i na teritorijata okupirana od bugarite, kade
što nosev pisma ve eden i drug pravec s. Podmočani-Resen i obratne. Na
vrakanje od Resen, sled kako pratkata ha predadov na Kalija Milenkovski
vikjan Mačafot vo Resen, avrakajki se so drugaret Jordan Suševski bevme
zadržani od pograničnite vojni vlasti i pretepani od ketek.

Na oddadovme ništo. Potea, se zaredija dviženjata na ile-
galni - partizani kako pak. Ilija Spirovski, Naume Veslievski-ovčaret,
Krste Sekolevski, Vasil Starejki i Leo Ukrić - Slovenčeto, koi organizi-
acioni ušte posilno go zacvrstija pokretet i togaš, na 1.04.1942 god.
bev primen kako skoevec vo SKOJ, edno poradi dотогашната моја aktivnost
i vtoro što sega kako člen na SKOJ redovno učestuvav na sostancite što se
održavaaa vo s. Podmočani pomedu raketovdsvete na drugarite od pōzadinata
i partizanski te edinici. Na 28.08.1942 godina so puška vraka zaminev so
odredot "Dame Gruev" od italjanska na bugarska okupaciona teritorija na
planinata Bigla. Pošto bev slag so zdravjeto nena gradite, drugarite od
odredot uvideoa deka ne sum ve sostojba da vleguvam od akcija vo akcija
so odredot i deka zaradi mene možat da bidat otkrieni i da ne možat da
gi prevzemaat potrebnite maršuti, samoto raketovdsvto na odredot me po-
sovetuva da ne se vrakam na albanska teritorija, ami da se javam vo Resen
na bugarskiot okupator, bolen sum izbegal od toa što nesakama da bidam
pod italjansko-albanska okupacija i taka da pobaram azim kaj niv.

Bev svesen deka i ako bugarite mi dadat azim poradi toa

što ponedu ednite i drugite okupatori imaše netrpelivst od lokalен karakter, jas ne ke možev da ostanam vo Resen bidejki meete seko Podmočani geografski grafitira so Resen, a da ostanam neotkrien, i ve takov slučaj od mene bugarskiet okupator ke baraše da gi dam site pedatoci za oredot "Dame Gruev", jas odlučiv da zaminam vo Bitola kade kako pogolema naselba, ke možam da ostanam naotkrien. Ve Bitola me prihvate sopstvenikot na togašniot "Kičevski han", komu mu pomagav vo domašnите raboti, a istovremeno i se lečev. No 21.12.1942 godina, posle ubistveto na sega pok.naroden heroj Kosta Kusakovski, se kogo serabotuvam, bev okrien od bugarskata policija, koja me uapsi i me podvrgna na poznatata nivna tortura kako bi priznal sve, za koja cel me držaa zatvor do 1.04.1943 godina, koga bev izvaden se ušte pet-6 drugari da ne sudat kako "šumkari". Nemajki dokazi sudot ne oslobodi, ali ne ne puštaja na sloboda, ami ne interniraa. Jas bev interniran vo s. Manastir Bugarija, celi šest meseci. Duri po kapitulacijata na talija, vo M. oktomyri 1943 godina se vrativ vo meete seko Podmočani, koja podpadna pod bugarska okupacija. Vednaš se povrzav so drugarite Riste Kusakovski i Lazar Pargevski, koi rabotea vo pozadinata na s. Podmočani i so Paritanite - klix illegalci - Zivko Stefanovski i Pere Zdravkovski, koi pak gi snabduvav se hrana se informaci za sostojbata vo pokretot i dviženjeto na neprijatelet.

Ve proletta na 1944 godina pomenatiot Živko Stefanovski svedokot organizira edna grupa mladinci da zaminat partizani. Se prijavivi jas. No, pošto bev bolen ne ostavija vo pozadinata. Duri na 1 i 2.09.1944 godina so grupa drugari - partizani zaminavme za karaorman za da se vooružame. Posle nekolku dena se vrativme nazad vo dopunskiot bataljon vo s. Ljubochno kade ednagrupa bevmé izdvoeni za da služime vo narodna odbrana. Peradi slaboto zdravje me ostavija vo pozadinata na s. Podmočani izvršuvajki gi site zadači što se postavuva za celite na pokretoto - Resen se oslobidi na 5.11.1944 godina i pošto trebaše pojačanje na partizanskiti edinici, posebno za ohrana na kasarnata, se prijavivme desetina mladinci. Nekolku od nas što bevme poslabi se zdravjeto bevme isprateni vo Bitola na lekarski pregled i na lečenje, a bevmeodredeni na služba vo slagališteto vo Bitola, kade ostanav do 7.12.1944 godina. Od ovaa data bev upaten vo IX-ta brigada so koja se dvižev do 15.05.1945 godina. od kade bev prekomandovan za čuvanje na aerodromite vo Mostar i Žadar, kade ostanav do krajet na 1947 god. posle ova bev demobilisan.

Za dokaz na gornite navodi, molam da bidat saslušani dolu navedenite lica vox svojstvo na sviditeli i tea:

1. Živko Stefanovski od Skopje, naselba Trnovo ul. Keskovska br.31.
2. Šuševski Jordan od Skopje ul. Skepska 9-a/IV,
3. Ddagji Tezija od Skopje, delegat vo Sebranie na Makedonija - Skopje.

4. Jordan Naumovski od Skopje, ul. 94 br.14-Tavtalide i
5. Boškovski Lambo od Bitola ul. Matija Guhec br.40.

PRILOG: Avtobiografija.

Predvid na iznesenoté pogore go molam naslovot da dopuste obnova na postapka na pravosilnoto rešenie br.05-1214/1 od 22.09.1962 god. na Komisijata za rešavanje na raboten i poseben staž na SO- RESEN, i da mi go utvrdi vo poseben staž vremeto od 1.04.1942 g. do 7.12.1944 godina, pominato za celite na NOR.

Blagodaram na vнимаeto.

Molitel,

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Ј А

На Ивковски Јончев Крсте од с.Подмечани, општина Ресен,

Реден сум на 20.09.1922 година, во с.Подмечани, во земјоделско семејство. Од земјоделието можевме да го извадуваме лебот колку да се прекраниме, за да ги задоволи поголемите потреби од животот может татко беше приморан да ѓди на печалба во Стандол.

Имам основно образование, до IV одделение. Меето село Подмечани после капутулацијата на Стара Југославија, предвидна под Италијанско-албанска окупација. После извесно време во истата година 1941 во нашето село дојдоа илегалци од разбиениот одред во Прилепско, по име: Илија Ивковски и Ѓорче Велковски, кои на окупаторската власт се пријавија како шнајдери. Тие веднаш се поврзаа со напредните другари - жители на с.Подмечани, со сега пок.народен херој Коста Кусаковски, преку кого и јас се запознав со илегалците, со кои веќе соработуваше првоборец Живко Стефановски од с.Подмечани, сега во Скопје. Поншто јас бев со нежно здравје, домашните ме ме праќаа на полска работа, јас се ставив на распелагање на Покретот и во прво време ги обезбедував со храна "шнајдерите", им давав разни информации, одржувајќи врски помеѓу нив и другарите што работеа во позадината на с.Подмечани, а поншто имав двовластничка карта и можев со неа слободно да се движам и на територијата окупирана од бубарскиот окупатор, несекој писмо од другарите од с.Подмечани до другарите од Покретот во Ресен кој што беше на територијата од Бугарската окупација и ги предавав на другарот, сега покојниот Калија Миленковски викан "Мачакот". При едно такво пренесување на писмо, откако ги предадов истите, на враќањето со другарот Јордан Шушевски, сега од Скопје бевме фатени и претенети од Бугарските погранични војни власти. Ова беше во пролетта на 1942 година.

Во истата пролет дојдоа на Албанска окупаторска територија илегалци што пребегнаа од бугарска окупационна територија: сега пок.Илија Спировски, Науме Веслиевски - "Овчарот", Крсте Секеловски, Васил Старејко и Лео Угриќ - "Словенчето". Поради детогашна моја активност на 1.04.1942 година, бев применет во СКОЈ и како скоецац учествував и на состаноците, што се одржуваа во с.Подмечани од другарите илегалци, во заедница со другарите од с.Подмечани - пок.Коста Кусаковски и другарот Живко Стефановски, сега во Скопје. На овие состаноци се читаше напредна литература, разни брошури и летоци и се преземаа конкретни мерки за нивното снабдување со храна, облекло, сметшај и обезбедување приликом одржувањето на состаноците. За скоецац бев предложен од другарот Јордан Наумовски, сега од Скопје. - Во јуни 1942 година, илегалците излегаа во партизани впланина и за истите требаше да се прибира храна, оружје и муниција. На 28.08.1942 година, Бародниот херој Јосиф Јосифовски - Свештарот, дојде во селото Подмечани да ги прихвати оние лица и младинци што сакаа да јадат впартизани. Преку сведокот Јордан Шушевски бев повикан и јас и неговиот предлог да излезам во партизани јас го прихватив макар што небев добар со здравјето кое нешто се гледаше наменет. Отидов дома скриената пушка ја завив во рженица и со другарите Јордан Наумовски, Косте Кусаковски и Ристе Глебечки отидовме во колибата на последниот, каде што го откөпавме сандукот со муниција. Оттаму со другарите, како партизани поминавме на бугарска територија во одредот над планината Бигла, во одредот "Даме Груев". Поншто меето здравје се влоши бев многу исцррен и како таков во акциите на одредот место да помогнам ќе му одмогнував, раководството на одредот ме посоветува да јадам на бугарска територија во Ресен и да се прикажам како бежем бегам од Албанскиот окупатор, како би можел да се лечам. Еден другар Ташко Серафим Ѓорѓиевски сега во Скопје ме снабди со лична карта. За да небидам откриен дека сум дешел директно од Одредот, се префрлил во Битола и најдов уточиште кај сопственикот Панде

на "Кучевски ан". Том ме прихватае бежем како момче да му ги терам кравите на ливада и се негова помен се лечев во Битола.

На 21.XI.1942 година, после убиството на сега пок.народен херој Косте Кусаковски беше откриен од Бугарската полиција, која го блокира стелет и при обидот да побегнам ме фатија ими ставија лицици на рацете име затворија во участакот кај саатот во Битола. Ме тешаа, мачеа во испитувањето за мејата врска со покретот, јас ниште не открија им велев дека сум побигнат од Албанците, кои вонашете село отворија албански училишта, а јас на ~~кимијски~~ мејет помал брат му имав забрането да се запише. Повеќе денови систематски ме тешаа на разни начини и кога видеа дека од мене неможат да извлечат ништо до 1.о4. 1943 година ме држаа во затворот кај Црн мост, кога се уште 5-6 другари бешме извадени на суд, како "шумкари". Неможејки полицијата ова да го докажи пред судот бешме ослободени. Тојаш бешме интернирани, јас беше интерниран во с.Манастир Бугарија, каде поминав 6 месеци во интернација.

По капитулацијата на Италија во м.октомври 1943 година, се вратив во моето село Подмочани, кое сега подпадна под бугарската окупација. Веднаш се поврзах со другарите Ристо Кусаковски и Лазар Парговски, кои ми рекоа дека све разбрале за мене; дека сум бил затворен од бугарите во Битола, дека во затворот сум се нашел со другите наши затворници од ресенско, како со др.ДРАГИ ТОЗИЈА и други, дека сум бил интерниран во Бугарија и т.н.- Во тоа време како позадинци работеа-другарите илегалци Живко Стефановски и Пере Здравковски, во околната на с.Подмочани и јас ја преведеа објектот да ги снабдувам со храна и друго, носејќи им храна на ними и на пр.партизани во колата натоварена со арско губре.

Во пролетта на 1944 година, горе поменатиот Живко Стефановски организира една група младинци за да заминат партизани. Јас пак се пријавив или видјајќи дека сум болен ме саветуваше Лазар Парговски да останам во позадината.- При крајот на м.август 1944 година, во селото наше-Подмочани слезе една бригада партизани. На 1 и 2.IX.44 бригадата замина на западната страна на Преспанското Езеро и кај с.Шурленци се уудри бугарите. Јас, со група другари заминавме за Каракорум за да се вооружаме. Во Каракорум останавме неколку денови и се вративме назад во Допунскиот батаљон во с.Лубојно. Тамо беше др.КАЛИЈА МИЛЕНКО-“Мачекот”, кој издивоји една група партизани за во НАРОДНА ОДБРАНА, меѓу кои беше и јас, но, кога виде дека сум доста болен, ме одреди да работам во позадината со препорака до Наредно ослободилачкиот одбор на с.Подмочани. Ова беше при крајот на м.септември 1944 година. Се јавив кај раководството на позадината, но кое беа Цветко Кусаковски и Живко Стефановски, извршувајќи сите поставени задатоци-приирање на храна, прихвакање на партизани, рушење на местови и пр.диверзантски акции со другарите Јанче Статески, Накија Парковски, сега покоен и други.

Ресен се ослободи на 5.11.44 и пошто требаше појачање на партизанските единици, се јавивме дестина младинци, за храна на касарната во Ресен. Неколку лица што бешме болни, бешме испратени во Битола на лекарски преглед. Примивме лекови и бешме одредени на служба во Слагалиштето во Битола, каде останав до 7.12.44, а потоа беше упатен во IX БРИГАДА во која останав до 15.V.45 година, од која беше прекомандован во друга единица која имаше задаток да ги чува аеродромите во Мостар и Задар, се до крајот на 1947 година, кога беше демобилизиран.

Петписник,